

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Асикурациони Генерали – Акционерско Друштво, со регистрирано седиште на плоштад Дука дељи Аbruци бр. 2, Трст, Италија, преку Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Келешоска од Скопје, на седницата одржана на ден 24.02.2021 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Асикурациони Генерали – Акционерско Друштво, со регистрирано седиште на плоштад Дука дељи Аbruци бр. 2, Трст, Италија ќе стекне единствена контрола над АКСА Осигурување Акционерско Друштво, со регистрирано седиште на 48, ул. Михалакополу 115 28 Атина, Грција, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 03.02.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Асикурациони Генерали – Акционерско Друштво, со регистрирано седиште на плоштад Дука дељи Аbruци бр. 2, Трст, Италија со која Асикурациони Генерали – Акционерско Друштво, ќе стекне единствена контрола над АКСА Осигурување Акционерско Друштво, со регистрирано седиште на 48, ул. Михалакополу 115 28 Атина, Грција, по пат на купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, и прилозите кон истото го утврди следното:

### Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

**Асикурациони Генерали – Акционерско Друштво** е матичната компанија на Генерали Групацијата, глобална групација на трговски друштва активни во областа на животно и неживотно осигурување, како и обезбедување финансиски услуги. Генерали Групацијата е присутна во повеќе од 50 земји ширум светот, преку повеќе од 400 зависни друштва.

Во Република Северна Македонија, Генерали Групацијата има регистрирано корпоративно присуство преку нејзиното зависно друштво ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје, фонд за управување со инвестициски фондови, со седиште на Бул. Партизански Одреди бр. 14А/1-2, Скопје, кое е активно во секторот за управување со инвестициски фондови.

**АКСА Грција** е грчко друштво за осигурување со седиште во Атина, Грција и е активно на грчкиот пазар на осигурување од 1940 година. Од 23 март 2007 година, АКСА Грција е дел од АКСА

Групацијата, светски лидер во индустријата за покривање на финансиски ризици. АКСА Грција создава и продава производи за банкарско осигурување и нуди низа производи за животно и неживотно осигурување.

АКСА Грција нема регистрирано корпоративно присуство во Северна Македонија и не е активна на ниту еден пазар во Северна Македонија. Во 2020 година АКСА Грција има остварено незначителен приход преку повратно осигурување на ризици во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Проф. д-р Владимир Наумовски**